



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Вторник, 20 февруари 1951 год.
Бр. 6 Год. VII

Овој број чини 4 дин. Претплата за една година изнесува 250 дин. Чековна сметка бр. 801.901812

30

Врз основа на чл. 73 точ. 4 и 9 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог од Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесе

У К А З

ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИСИЈАТА НА ДРЖАВНАТА КОНТРОЛА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КОНТРОЛНИТЕ КОМИСИИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

I

Се укинуваат Комисијата на државната контрола на Народна Република Македонија и контролните комисии на народните одбори.

II

Контролата на извршувањето на прописите и решенијата на Владата на ФНРЈ, на Владата на НРМ, како и на другите повисоки органи на државната управа ќе ја вршат, во рамките на своите права и должности, советите, министерствата, комитетите и другите органи на Владата на Народна Република Македонија.

III

Владата ќе го изврши свој Указ.

IV

Овој Указ влегува во сила веднаш.

У. Број 10

5 февруари 1951 година — Скопје

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Филип Брајковски, с.р.

Претседател,
Видое Смилевски, с.р.

31

Врз основа на чл. 73 точ. 4 и 7 од Уставот на Народна Република Македонија, во врска со Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ за укинување Комисијата на државната контрола на Народна Република Македонија и контролните комисии на народните одбори У. Бр. 10 од 5-II-1951 година, а по предлог од Претседателот на Владата, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

У К А З

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМИСИЈАТА НА ДРЖАВНАТА КОНТРОЛА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Претседателот на Комисијата на државната контрола на Народна Република Македонија Талевски Благој се разрешува од должноста Претседател на Комисијата на државната контрола на Народна Република Македонија.

II

Претседателот на Владата ќе го изврши овој Указ.

III

Овој Указ влегува во сила веднаш.

У. Број 11

5 февруари 1951 година — Скопје

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Филип Брајковски, с.р.

Претседател,
Видое Смилевски, с.р.

32

Врз основа на чл. 14 од Уредбата за одобрување завршните сметки на државните стопански претпријатија од локално значење „Службен весник на НРМ“ бр. 20/50, по предлог од Министерот на финансии, Владата на Народна Република Македонија донесува

НАРЕДБА

ЗА РОКОВИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ, ПРЕГЛЕДУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПОД СТОПАНСКА УПРАВА НА ЛОКАЛНИТЕ ОРГАНИ

I — Државните стопански претпријатија под стопанска управа на околските, градските (реонските) народни одбори се должни по истекот на секоја година да состават завршни сметки и истите ги поднесат за претходно одобрување на работничкиот совет на претпријатието. Завршните сметки што се одобрени од страна на работничкиот совет претпријатијата се должни да ги поднесат за одобрување на по-

веренството под чија стопанска управа се навог'а и до надлежното поверенство за финансии, и тоа:

1. производните експлоатационите, градежните услужните и занаетчиските претпријатија до 15 март;

2. трговските, угостителските и другите претпријатија до 25 февруари;

3. претпријатијата под стопанска управа на градските народни одбори во состав на околицјата и на месните народни одбори к'е ги состават своите завршни сметки, предходно одобрени од работничкиот совет, по истиот рок до извршниот одбор на градскиот односно месниот народен одбор и до поверенството за финансии на надлежниот околински народен одбор.

II — Надлежните поверенства односно извршните одбори на градските народни одбори во состав на околицјата и на месните народни одбори како и поверенствата за финансии на околинските народни одбори се должни веднаш по приемот да извршат претходен преглед на доставените завршни сметки.

Комисиите за разгледување на завршните сметки при околинските, градските (реонските) месните народни одбори се должни до 31 март да завршат со разгледувањето на сите поднесени завршни сметки на претпријатијата и со сиви предлози да ги достават за одобрување на надлежниот повереник односно на извршниот одбор на градскиот народен одбор во состав на околицјата и на месниот народен одбор под чија стопанска управа се навог'а претпријатието.

Врз основа на предлогот на комисијата надлежниот повереник односно извршниот одбор на градскиот народен одбор во состав на околицјата и на месниот народен одбор донесува решение за одобрување на завршните сметки и ги доставува на согласност на повереникот за финансии на надлежниот околински односно градски (реонски) народен одбор во рок од 10 дена по приемот на предлогот.

III — Надлежниот повереник за финансии го анализира финансискиот резултат и дава своја согласност за распределбата на постигнатата добивка односно за покривањето на загубата во рок од 10 дена по приемот на завршната сметка.

IV — Врз основа на расправените и одобрените завршни сметки поверенството под чија стопанска управа се најдуваат претпријатијата односно извршниот одбор на градскиот народен одбор во состав на околицјата и на месниот народен одбор к'е состави збирна завршна сметка за сите претпријатија и тоа одделно по стопански гранки и врсти на дејноста во рок од 10 дена по одобрувањето на последната завршна сметка и к'е ја достави на надлежниот повереник за финансии.

V — Повереникот за финансии на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор к'е состави сумарен преглед на завршните сметки и истиот к'е го достави на извршниот одбор на народниот одбор за одобрување во рок од 15 дена по приемот на сите збирни завршни сметки. Веднаш по одобрувањето на сумарниот преглед на завршните сметки повереникот за финансии на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор к'е достави еден примерок од истиот до Министерството за финансии.

VI — За одржување на роковите одговорни се директорите на претпријатијата по однос на роковите одредени за претпријатија, и претседателите на комисиите за разгледување на завршните сметки по однос на роковите определени за комисиите.

Министерството за финансии на НРМ и поверенствата за финансии на околинските односно градските (реонските) народни одбори се должни да го провераат одржувањето на определените рокови и во секој одделен случај на непридржување кон овие рокови да ги испитаат причините и према тоа да ја применуваат Уредбата за финансиските прекршоци.

VII — Оваа Наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 478, 19-II-1951 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.

Л. Колишевски, с. р.

Министер за финансии,

Д. Цамбаз, с. р.

33

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на НРМ, во врска со Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ за укинување Комисијата на државната контрола на Народна Република Македонија и контролните комисии на народните одбори У. бр. 10 од 5.II.1951 година, а по предлог од Претседателот на Владата, Владата на Народна Република Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНОС НА БИРОТО ЗА ПОПЛАКИ И ПРЕДЛОЗИ НА КОМИСИЈАТА НА ДРЖАВНАТА КОНТРОЛА НА НРМ ВО СОСТАВ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВЛАДАТА НА НРМ

1) Бирото за поплаки и предлози на Комисијата за државната контрола на Народна Република Македонија се пренесува во состав на Претседателството на Владата на Народна Република Македонија.

2) Бирото за поплаки и предлози на Претседателството на Владата на Народна Република Македонија стои под раководството на Генералниот секретар на Владата на Народна Република Македонија.

3) Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 301, 6-II-1951 година — Скопје

Претседател на Владата на
Народна Република Македонија
Л. Колишевски, с.р.

Претседател
на Советот за законодавство и изградба
на народната власт на Владата на НРМ,
Никола Минчев, с.р.

34

Врз основа на чл. 53 став 3 од Законот за шумите („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 23/49) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТШТЕТЕН ЦЕНОВНИК ЗА ШУМСКИ ШТЕТИ

Во постапката по кривичните дела и по прекршоците предвидени со Законот за шумите наредбата на штетата на шумите и шумските земјишта, без оглед во чија своина се, к'е се пресметуваат по ова решение.

II
A. ГЛАВНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ
а Техничко дрво

Реден број	Врста на дрвото	Квалитет	Средни пречник	Стојност на 1 куб метар	Забелешка
			см.	динари	
1	Орев	Ф А-Б	преку 50 21	5,300 3 120	ЗНАЦИ:
2	Даб	Ф А-Б Јамско	преку 50 50 од 26 до-50 26	6,400 1,200 800 600	
3	Цер	Ф А-Б Јамско	преку 50 50 до 26	1,563 600 530	B-II Ф-фурци
4	Бука	Ф А-Б Јамско	преку 50 26 до 26	2,070 560 500	
5	Јасен	Ф А-Б Јамско	преку 60 26 до 26	5,600 850 550	
6	Граб	А-Б Јамско	преку 26 до 26	640 520	
7	Багрем	А-Б Јамско	преку 26 до 26	750 600	
8	Брест	Ф А-Б	преку 46 26 до 26	3,380 550 350	
9	Костен	А-Б	преку 30 од 16-30	1,540 1,400	
10	Јавор	Ф А-Б	преку 41 26	4 900 950	
11	Клен	А-Б	преку 26 до 26	580 520	
12	Црешна	Ф А-Б	преку 31 25	4,456 950	
13	Круша	Ф А-Б	преку 31 26	2,912 800	
14	Елка и бреза	Ф А-Б	преку 26 26 до 26	1,000 390 320	
15	Топола и врба	Ф А-В	преку 31 26 до 26	950 480 400	
16	Липа	Ф А-Б	преку 41 26 до 26	1,400 800 600	
17	Јела и смрча	А/Б	преку 26 до 26	1,200 800	
18	Бор и арис	А/Б	преку 26 до 26	1,200 800	
19	Молика	Сите квалитетни димензии		6,000 по 1 куб. мет	

Технички дрва во смисол на ова решение се сметаат парчињата од 1 метар нагоре во должина што немаат големи мани и можат да се употребат за пилањско исползување најмалку 30% од дрвото или за некои други технички цели.

Вронки и гранки кај лисјари дебели под 3 см. и кај четинари дебели под 7 см не влегуваат во масата на стебло и за нив не се пресметува штета.

Цените од оваа табела важат за сурови сток'и стебла и за сурова лежек'а маса.

За лежек'и стебла чија техничка вредност е намалена поради лежење цената се намалува до 50% спрам степенот на намалената вредност на дрвото.

Кај цепивото дрво предните цени се уголемуваат: кај лисјари за 50% а кај четинари 30%.

Ако посеченото дрво е семењак или од заштитна шума, предните цени се уголемуваат за 50%.

Ако дрвото е однесено од прекршителот, дрвената маса за пресметување на штетата се одредува на следниот начин:

1) За стебла чија пењушка е дебела до 50 см. се зема:

а) кај четинари: 80% техничко и 20% огревно дрво од кубатурата на стеблото;

б) кај лисјари: 20% техничко и 80% огревно дрво од кубатурата на стеблото;

2) За стеблата чија пењушка е дебела преку 50 см. се зема:

а) кај четинари: 80% техничко и 20% огревно дрво од кубатурата на стеблото;

б) кај лисјари: 70% техничко и 30% огревно дрво од кубатурата на стеблото;

Кубатурата во обло дрво од преработено се пресметува така што на кубниот задржај од преработеното дрво се додава следен процент отпадоци:

а) кај пилената граѓа: на четинарите 40%, а на лисјарите 80%;

б) кај делкани греди: 100%

в) кај железнички прагови 100%

г) кај цепени долзици 60%

д) кај синдри 100%

г) кај колје 100%

б) СИТНО ТЕХНИЧКО ДРВО

Реден број	Сортимент	Врста на дрвото	Димензија		Единична мера	Цена по единична мера дин.
			Должина метри	Пречник во средината см.		
1	Били за сено стоплици, држаљци	од сите врсти	—	—	парче	20
2	Стапој	од лисјари	до 2	2—4	"	15
3	Коља за лозја и ограда	од тврди лисјари	до 2	4—7	"	10
		од мекки лисјари			"	10
4	Божикни дрвца	Четинари	до 1,5			500
			преку 1,5			800
5	Прачки за кошници	од племенита врба	до 2	40	Сноп	15
		Остаиали врсти	до 1,5	40		10
6	Прачки и ветки за ограда и граф	Сите врсти	до 3	40		100
7	Ластагарки (мотки) стоже-ри, лотри, летви и слично	Даб и орев	до 5		парче	50
			преку 5			60
			до 5			45
			преку 5			55
			до 5			50
			преку 5			60
			до 5			40
			преку 5			60
			до 5			35
			преку 5			40
			до 5			30
			преку 5			35
7	Дрво овоште, бреза, јова и сите тополи	Четинари	до 5		30	
			преку 5		35	
			до 5		45	
			преку 5		55	

а) ОГРЕВНО ДРВО

Ред. бр.	Врста на дрвото	Единишна мера	Вредност поедин. мера и класа во динари			
			I-II класа	III класа	Мешано и несор-тирано	Пењушки и ветки под 7 см.
1.	Бука, цер, даб и граб	пр. м.	400	350	360	250
2.	Сите останали тврди лисјари	"	360	300	320	200
3.	Меки лисјари и четинари	"	250	200	250	150

како огревно дрво во смисол на ова решение се смета такво дрво, кое не може да се употреби за технички цели и служи за производство на топлина. За бесправно посечени дрва од врстите под а) т. е. по табелата за техничко дрво, при обрачуноот на вредноста на дрвото, к'е се земе вредноста по дотичната табела.

Огревно дрво може да се премерува и по кубна мера (кубни метар). Факторот за претворба на куб. м. во просторни и обратно за сите сортименти, е покажан во посебна табела на ова решение.

Четворна кола се смета како два пр. м. или 10 товари; едноосовинска кола се смета како еден пр., или 5 товари, еден товар се смета како 0,20 пр. м. 100 кгр. јаглен се сметат како 1 просторни метар дрва.

Б. СПОРЕДНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ

а) Садници за шумски култури

ред. бр.	Врста на др. билката	Старост на Билка одгл. вештачки		Билка одгл. природен пат	
		1 билка и м2	1 билка	1 м2	1 м2
ДИНАРИ					
1.	Даб, орев, јасен, јавор	1 год.	10	20	5 10
	Багрем, липа, и сите четинари	2 год.	15	30	7 10
		2 год.	20	40	8 10
		4-6 год.	30	50	10 20
		7-9 год.	100	100	12 60
2.	Останалите врсти	1 год.	7,50	15	3 5
		2 год.	10	20	4 5
		3 год.	15	30	5 5
		4-6 год.	20	40	7 15
		7-9 год.	80	80	8 25
3.	Резници обични				2,50
4.	Резници ожилени				7,50
5.	Украсни дрвја до 0,5 м. 1 парче				30
6.	Украсни дрвја до 0,5 м. 1 парче				60

За штетата направена во поројни подрачја, заштитни шуми и ветрозаштитни шумски појаси цената од оваа табела се наголемува со 100%. Цените по м2 се приложуваат кога е штетата направена така да не можат фиданките да се избројат.

в) Шумско семе

ред. бр.	Врста на семињата	Единишна мера	Цена во динари
1.	Дабов зелад и останали gverius врсти	1 кгр.	10
2.	Зелад на црника-цесмина (Overkus ilih)	"	15
3.	Буквица (Fagus silvatika)	"	8
4.	Брест (Ulmus) бреза (Betula), евла (Almus)	"	10
5.	Јасен (Fraxinus) јавор, (Acer), граб (Sarpinus)	"	5
6.	Багрем (Robinia), липа (Tilia)	"	10

7.	Семе јелово (Abies) врста (без крила)	"	20
8.	Семе на смрца (Picea) врста (без крила)	"	30
9.	Семе на црниот бор и боровец (Pinus nigra i Strobus) без крила	"	30
10.	Семе на белиот бор (Pinus silvestris) (без крила)	"	25
11.	Семе на муника (Pinus leukadermis)	"	50
12.	Семе на алепски бор (Pinus halepensis)	"	50
13.	Семе на чемпрес (Supressus)	"	50
14.	Семе на молика (Pinus Peuce)	"	50
15.	Шишарки на ела (Abies) смрца, (Picea) бор (Pinus) со семе	"	1
16.	Меунки на багрем со семе	"	2

в) Шумски плодови

ред. бр.	Врста на плодовете	Единишна мера	Цена во динари
1.	Орев (Југлаус региа)	1 кгр.	100
2.	питом костен кастанеа веска	1 кгр.	50

г) Шумски производи за хемиска преработка:

Ред. бр.	Врста на производот	Единишна Цена во динари	
		мера за пресна	за сува
1.	Смола-балсам кај смоларење	1 кгр.	15
2.	Смола струзец кај смоларење	1 кгр.	15
3.	Смола од не смоларени стебла	1 кгр.	10
4.	Луц (борина)	1 кгр.	15
5.	Борови пењушки за добивање на смола	1 кгр.	2
6.	Сикла од даб	1 кгр.	30
7.	Кора од смрека, даб и питом костен	1 м	30
8.	Кора од ива (планинска ерба) јасен и евла	1 кгр.	25
9.	Кора од бреза	1 кгр.	10
10.	Кисели руј (Ehus turhina)	1 кгр.	5 15
11.	Демашен руј (Rhus kortinus)	1 кгр.	4 8

д) Шумски производи за други потреби

ред. бр.	Врста на производот	Единишна мера	Цена во динари
1.	Сува кора за огрев	1 кгр.	10
2.	Липова лика	1 кгр.	200
3.	Цвет од липа и останалите цветни билки	1 кгр.	70
4.	Трска од рогоза	1 сноп пречник 30	15
5.	Зимзелен	"	5
6.	Брезови метли	"	15
7.	Глина и иловача (лончарска)	1 м ³	10
8.	Земна црница	"	15
9.	Земна бела коблин	"	10
10.	Песок	"	50
11.	Песок едер (шљунак)	"	50
12.	Камен за печење на вар	"	30
13.	Камен еруптивни	"	10
14.	Камен гранит и слични за тесање	"	80
15.	Камен за споменици	"	200
16.	Камен за воденици	"	150
17.	Тресат	"	30
18.	Шодер	"	20
19.	Магнезит Mg Ce	"	30
20.	Белутак Si O ₂	"	35
21.	Тезец-борит Ba SO ₄	"	30
22.	За уништен еден пчелен рој		3000

г) Крма и стеља

ред. бр.	Врста	Единична мера	Цена во динари
1.	Лисник	1 нарамок	25
2.	Лисник	кола едносовинска	100
3.	Лисник	кола двосовинска	200
4.	Шумска трева	100 кгр.	200
5.	Сено	100 кгр.	500
6.	Савар	100 кгр.	15
7.	Маховина и папрат	100 кгр.	10
8.	Стеља хумус и барје	100 кгр.	10

е) Бесправна попаша во шумата:

ред. број	Врста на добитокот	Накнадно за бесправна попаша во едно парче	
		низинска	брдска
динари			
1.	Ксаза или одлачено јаре	70	50
2.	Коњ, мазга и магаре	50	30
3.	Говедо постаро од 1 година	30	20
4.	Говедо испод една година старост	20	15
5.	Овца или одлачено јагне	10	7
6.	Свиња изнад 1/2 год. старост	20	15
7.	Свиња испод 1/2 год. старост	15	10
8.	Една кошница пчели	25	

За бесправно пасење во места забранети за пасење, поројни подрачја, заштитни и ветрозаштитни шуми, во места засадени со вештачки култури цената од оваа табела се наголемува со 100%.

За пасење преку зимата цената, освен за кози и одлачени јариња, се намалува со 50%.

Цената по оваа табела се пресметува без оглед на траењето на пасењето.

Покрај штетата за бесправно пасење се плаќа и штетата за оштетените фиданки, како и накнада за истерувањето на добитокот по табелата од ова решение и трошкови за чувањето и хранењето на добитокот.

ж) Жирење

Накнада за бесправно исползување.

ред. број	род	Врста на добитокот	За бесправ. влаг вошума	
			Дабова	Букова
За 1 парче во динари				
1.	Обилен	Свинче до 1/2 година	60	40
		—, — преку 1/2 година	120	60
		—, — до 1/2 година	40	30
2.	Среден	—, — преку 1/2 година	80	60
		—, — до 1/2 година	30	20
		—, — преку 1/2 година	40	30

Покрај штетата за бесправно жирење се плаќа и штетата за оштетени фиданки и семе, како и накнада за истерување, хранење и чување на свињите, како што е тоа предвидено и кај бесправното пасење.

Во површини каде е забранено жирењето и пасењето цената се наголемува со 100%. Предната такса ќе се наплатува без обзир на времето на годината и должината на траењето на користењето.

Трошковите за истерување добитокот затечен во бесправна попаша и жирење, се наплатуваат по следната табела:

з) Накнада за истерување на добиток:

ред. број	Врста на добитокот	Износ на накнадната за истерување во дин.				
		Дење-к.м.		Ноќе-к.м.		
		до 5 од	5-10 пр.	до 5 од	5-10 пр.	
1.	За 1 говедо	12	24	36	18	30
2.	За 1 коњ, мазга и магаре	15	30	48	24	36
3.	За 1 свињче	9	20	40	15	30
4.	За 1 коза	6	15	30	10	20
5.	За 1 овца	3	6	9	6	12

III

Штетите направени на разни предмети и објекти ставени во шумско-управни и стопански сврхи (огради, гранични белези, разни ознаки и слично), ќе се пресметнуваат спрема трошковите на нивното правење или нивната стојност, со тоа да се тие предмети доведат во своето поранешно состојание на трошок на прекршителот.

IV

Штетата во горосечата се одредува спрема пепушките и ако овие не се познати спрема пронајдените дрвени материјали.

Во пријавата покрај претсметката на штетата по наведените табели мора да се означи и бројот на стеблата и нивната стварна вредност спрема постоечкиот ценоник, врз кои се определува стварната надлежност во кривичната односно административно-казнената постапка.

V

На оштетните шумски производи од точ. II под, А и Б (од а до з) покрај штетата се плаќа и соодветен данок за промет на производи.

VI

ФАКТОРИ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ

Единична мера	Д а в а	Сортимент	Единична мера	Д а в а
1 m ³	облов.	1,33 пр. м	Целулоза лис-1 пр. м 0,75	m ³ об.
"	"	1,33	јари Целулоза четинаон	" 0,75
"	"	1,53	" Огревно дрво 1	" 0,65
"	"	1,63	" Танинско дрво 1	" 0,60
"	"	1,33	" Техничко це-паници	" 0,75
"	"	5,5	" Обл. за норм. праг.	" 0,18
"	"	11	" Обл. теснолин. праг.	" 0,09
"	"	20	" Обл. индуст. праг.	" 0,05
"	дел.	10	" теснолинејни праг.	"
"	"	20	" теснолинејни прагови	"
"	"	30	" Индустриски праг.	"
"	облов.	0,50	" скретничка граѓа	1 m ³ 2,0
"	"	0,30	" цеп. граѓ. чет. и бук.	" 3,33
"	"	0,20	" цеп. дабова тесана граѓа	" 5
"	"	0,60	" тесана граѓа	" 1,67
"	"	600 парче	" симле исиндрил пар.	" 0,0017
"	"	1200	" стапови	" 0,00083
"	"	300	" колје за лозја	" 0,0033
"	"	140	" за овош. дрвчина	" 0,0971
"	"	300	" Рачки	" 0,0033
"	"	20	" Думени	" 0,05
"	"	10	" Сноп. и прачки/слон	" 0,01
"	"	700	" Обрачи	" 0,0014
"	"	0,12 m ³	" Смрекова корал	" 8,3

Пресметувањето на кубните метри во просторни и обратно во постапката за накнада на штетата се врши спрема оваа табела.

VII

Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 16269, 27-ХП-1950 год. Скопје.

Министер за шумарство
на НР. Македонија
Д. Зографски, с.р.

35

Врз основа на чл. 44 од Законот за доброволните противопожарни друштва пропишувам:

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЧИНОВИТЕ ВО ДОБРОВОЛНАТА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА

Член 1

Во доброволната противопожарна служба се установаат функции и чинови.

За функциите и чиновите се воведуваат ознаки, кои членовите на доброволните противопожарни друштва ги носат на своите униформи по прописите на овој правилник.

Член 2

Функциите во доброволната противопожарна служба можат да бидат оперативни (ниски и високи) и административни.

На членовите на управниот одбор функции им доделува собранието, а на останалите членови функции им доделува управниот одбор на друштвото, односно на сојузот на доброволните противопожарни друштва.

Член 3

Ниски оперативни функции се:

- 1) млазничар (водач на нападната група), шофер и моторист;
- 2) заменик командир на одделение (помошник десетар) и шофер-механичар; и
- 3) командир на одделение (десетар).

Член 4

Високи оперативни функции се:

- 1) водник, агутант и економ на противопожарна чета на доброволно противопожарно друштво;
- 2) помошник (заменик) командир на чета на доброволно противопожарно друштво;
- 3) командир на чета на доброволно противопожарно друштво;
- 4) помошник командант на бригада на околински (градски) сојуз на доброволните противопожарни друштва;
- 5) командант на бригада на околински (градски) сојуз на доброволните противопожарни друштва;
- 6) помошник началник на републикански сојуз на доброволните противопожарни друштва; и
- 7) началник на републикански сојуз на доброволните противопожарни друштва.

Член 5

Административни функции се:

- 1) благајник, прочелник на отсек и други членови на управен одбор на доброволно противопожарно друштво;
- 2) секретар на доброволно противопожарно друштво;
- 3) претседател на доброволно противопожарно друштво;
- 4) потпретседател, секретар и останати членови на управен одбор на околински (градски) сојуз на доброволните противопожарни друштва;
- 5) претседател на околински (градски) сојуз на доброволните противопожарни друштва;
- 6) потпретседател, секретар и останати членови на управен одбор на републикански сојуз на доброволните противопожарни друштва; и
- 7) претседател на републикански сојуз на доброволните противопожарни друштва.

Член 6

Чинови во доброволната противопожарна служба се: пожарникар III, II и I класа.

Чиновите се стекнуваат врз основа на работен стаж и положен стручен испит, и тоа:

- 1) чин пожарникар III класа се стекнува кога член на доброволно противопожарно друштво, после една година непрекината служба, положи стручен испит одреден за свој чин;
- 2) чин пожарникар II класа се стекнува кога пожарникар III класа после 2 години непрекината служба во истата класа, положи стручен испит одреден за свој чин;
- 3) чин пожарникар I класа се стекнува кога пожарникар II класа, после 3 години непрекината служба во истата класа, положи стручен испит одреден за овој чин.

Член 7

Членовите на доброволните противопожарни друштва што вршат оперативни функции носат следните ознаки:

- 1) млазничар (водач на нападната група), шофер и моторист носат на ракавите на подлога јасно — црвена боја големина 10 X 4 см. еден сребрен ширит широк 5 мм, а над ширитот прописаната противопожарна значка бела боја;
- 2) заменик командир на одделение, (помошник десетар) и шофер — механичар носат на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 5 см. два сребрени ширита широки по 5 мм. со раздалеченост од 5 мм, а над нив прописаната противопожарна значка бела боја;
- 3) командир на одделение (десетар) носи на ракавите на подлога јасно — црвена боја големина 10 X 6 см, три сребрени ширита широки по 5 мм, со раздалеченост од 5 мм, а над нив прописаната противопожарна значка бела боја;
- 4) водник агутант и економ на противопожарна чета на доброволно противопожарно друштво носат на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 4 см еден златен ширит широк 5 мм, а над него прописаната противопожарна значка жолта боја;
- 5) помошник (заменик) командир на противопожарна чета на доброволно противопожарно друштво носи на ракавите на подлога јасно — црвена боја големина 10 X 5 см два златни ширита широки по 5

мм, со раздалеченост од 5 мм, а над нив прописаната противопожарна значка жолта боја,

6) командир на противопожарна чета на доброволно противопожарно друштво носи на ракавите на подлога јасно — црвена боја големина 10 X 6 см три златни ширита по 5 мм, со раздалеченост од 5 мм, а над нив прописаната противопожарна значка жолта боја;

7) помошник командант на бригада на околиски (градски) сојуз на доброволните противопожарни друштва носи на ракавите на подлога јасно — црвена боја големина 10 X 4,5 см еден златен ширит широк 10 мм, а над него прописаната противопожарна значка жолта боја;

8) командант на бригада на околиски (градски) сојуз на доброволните противопожарни друштва носи на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 5,5 см еден златен ширит широк 10 мм и еден широк 5 мм, со раздалеченост од 5 мм, а над нив прописаната противопожарна значка жолта боја;

9) помошник началник на републикански сојуз на доброволните противопожарни друштва носи на ракавите на подлога јасно црвена боја големина 10 X 7,5 см три златни ширита широки по 10 мм, со раздалеченост од 5 мм, а над нив прописаната противопожарна значка жолта боја;

10) началник на републикански сојуз на доброволните противопожарни друштва носи на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 7,5 см три златни ширита широки по 10 мм, со раздалеченост од 5 мм а над нив две прописани противопожарни значки жолта боја.

Член 8

Членовите на доброволните противопожарни друштва што вршат административни функции носат следните ознаки:

1) благајник, прочелник на отсек и други членови на управен одбор на доброволно противопожарно друштво носат на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 1,5 см еден златен ширит широк 5 мм;

2) секретар на доброволно противопожарно друштво носи на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 2,5 см два златни ширита широки по 5 мм, со раздалеченост од 5 мм;

3) претседател на доброволно противопожарно друштво носи на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 3,5 см три златни ширита широки по 5 мм, со раздалеченост од 5 мм;

4) претседател секретар и останати членови на управен одбор на околиски (градски) сојуз на доброволните противопожарни друштва носат на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 2 см еден златен ширит широк 10 мм;

5) претседател на околиски (градски) сојуз на доброволните противопожарни друштва носи на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 3 см еден златен ширит широк 10 мм и еден широк 5 мм, со раздалеченост од 5 мм;

6) потпретседател, секретар и останати членови на управен одбор на републикански сојуз на доброволните противопожарни друштва носат на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 5 см три златни ширита широки по 10 мм, со раздалеченост од 5 мм;

7) претседател на републикански сојуз на доброволните противопожарни друштва носи на ракавите

на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 6 см три златни ширита широки по 10 мм и еден широк 5 мм, со раздалеченост од 5 мм.

Член 9

Ознаките на чиновите се следните:

1) Пожарникар III класа носи нараменици нормален облик со еден на долж пришиен сребрен ширит по средината на нараменицата, широк 10 мм, прицврстен со противопожарно копче бела боја. На средината на нараменицата, на 20 мм од долниот раб, прицврстена е прописаната противопожарна значка бела боја.

Латиците се порабени со ширит широк 2 мм и на нив е прицврстена противопожарна значка бела боја.

2) Пожарникар II класа носи нараменици нормален облик со два заедно составени и на долж пришиени сребрени ширита широки по 10 мм, прицврстени со противопожарно копче бела боја. На средината на нарамениците на 20 мм од долниот раб, прицврстена е прописаната противопожарна значка бела боја.

Латиците се порабени со сребрен ширит широк 2 мм и на нив е прицврстена противопожарна значка бела боја.

3) Пожарникар I класа носи нараменици нормален облик со два заедно составени и на долж пришиени златни ширита широки по 10 мм прицврстени со противопожарно копче жолта боја. На средината на нарамениците, на 20 мм од долниот раб прицврстена е противопожарна значка жолта боја.

Латиците се порабени со златен гајтан дебел 2 мм. На средината на латицата со златна срма е изведен прописаниот противопожарен знак.

Член 10

Пожарникарите што се наоѓаат на повисоки должности (функции) а немаат положен стручен испит, носат покрај ознаките на функцијата на ракавите и ознаки на функциите на нарамениците, и тоа: обични нараменици порабени со златен ширит широк 3 мм, на кој по средината на долж се наоѓа штрафта јасно црвена боја ширска 5 мм. Нарамениците се прицврстени со противопожарни копчиња жолта боја и на истите не се носи противопожарна значка.

Член 11

Членовите на доброволните противопожарни друштва што вршат оперативни функции, а немаат положен стручен испит, носат на јаката обични латици без гајтан наоколу со метална противопожарна значка и тоа:

- за ниските функции — значка бела боја; и
 - за високите функции-значка жолта боја.
- Значката се носи по средината на латицата.

Член 12

На летната работна блуза се носат истите ознаки на функциите и чиновите како и на свечената блуза.

Нарамениците на летната блуза се од ист материјал како и блузата, но без црвен егализир.

Член 13

На зимската работна блуза нарамениците се од ист материјал како и блузата со егализир и сите ознаки на функциите и чиновите како и на свечената блуза.

Член 14

Латиците и на летната и на зимската работна блуза се исти како и на свечената блуза.

Член 15

Пожарникарите до функцијата водник носат на капите од сите врсти противпожарна значка бела боја.

Пожарникарите, почнувајќи од водник па нагоре, носат на капите од сите врсти противпожарна значка жолта боја.

Пожарникарите III и II класа носат на капите од сите врсти противпожарна значка бела боја.

Пожарникарите I класа носат на капите од сите врсти противпожарна значка жолта боја.

Член 16

Сите функционери на републиканскиот сојуз на доброволните противпожарни друштва носат на капите од сите врсти противпожарна значка како и пожарникарите I класа.

Член 17

Противпожарната значка во минијатура за цивилни алишта е округол облик, со пречник 20 мм, изработена во емајл црвена боја. Работ околу емајлот во широчина на 1 мм и противпожарниот знак изработени се од жолт метал.

Член 18

Членовите на доброволните противпожарни единици имаат право да носат специјални значки за изминатите години во вршењето на должности во противпожарната единица, кои се доделуваат после секои пет години служба.

Значките се носат на левиот горен џеп од блузата.

Член 19

На сите активни членови на доброволните противпожарни друштва, кои порано положиле стручен испит, како и на оние кои во денот на влегувањето во сила на овој правилник наполниле пет години во оперативната служба на доброволното противпожарно друштво, а не полагаале стручен испит, ќе им се признае одговарајќи чин, во колку нивната работа била полезна за противпожарната служба.

Член 20

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 24848, 25-XI-1950 год. Скопје.

Министер
на внатрешните работи на НРМ,
Цветко Узуновски, с.р.

36

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — Скопје, надлежно по чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по предметот одобрување оснивањето и работата на „Друштвото на емигрантите од Пиринска Македонија“ со седиште во град Скопје, донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За оснивањето и работата на „Друштвото на емигрантите од Пиринска Македонија“

Одобрава оснивањето и работата на „Друштвото на емигрантите од Пиринска Македонија“ со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Такса по Тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија на ден 4 ноември 1950 год. под бр. 22083/50

II-14-443

37

Министерството на внатрешни работи на Народна Република Македонија — Скопје, надлежно по чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по предметот одобрување оснивањето и работата на Друштвото на филмските работници на НР Македонија со седиште во град Скопје, донесе следното

РЕШЕНИЕ

За оснивањето и работата на „Друштвото на филмските работници на НРМ“

Одобрава оснивањето и работата на „Друштвото на филмските работници на Народна Република Македонија“ со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е наплатена.

Решено во Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија на ден 16 август 1950 год. под бр. 16080/50

II-16-301

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
30	Указ за укинување Комисијата на државната контрола на Народна Република Македонија и контролните комисии на народните одбори — — — — — 68
31	Указ за разрешување од должноста Претседателот на Комисијата на државната контрола на Народна Република Македонија — — 68
32	Наредба за роковите за составување, прегледување и одобрување на завршните сметки на државните стопански претпријатија под стопанска управа на локалните органи — — 68
33	Решение за пренос на Бирото за поплаки и предлози на Комисијата на државната контрола на НРМ во состав на Претседателството на Владата на НРМ — — — — — 69
34	Решение за отштетен ценовник за шумски штети — — — — — 69
35	Правилник за функциите и чиновите во доброволната противпожарна служба — — — 73
36	Решение за оснивањето и работата на „Друштвото на емигрантите од Пиринска Македонија“ — — — — — 75
37	Решение за оснивањето и работата на „Друштвото на филмските работници на НРМ“ — 75